



© 2020 Seiko Epson Corporation
Printed in XXXXXX

Прво прочитајте го ова
Со маслото за овој печатач мора да се ракува внимателно. Маслото може да испрска кога резервоарите за масило се полнат или се допunuваат. Ако ви прсне масило на облеката или на некој предмет, може да не се исчишти.

Прво прочитајте ово
Мора се пајливо руковати масилом за овој штапаќ. Масило може да прсне приликом пуњења или долivanja mastila в резервоаре за масило. Ако масило доспе на вау одећу или личне ствари, можда нећете моћи да га уклоните.

Запознајте се најпирв з тј чзёциј
Належито зачувач острозност подчас обслуги тусзу прзначеного до теј друкрки. Тусз може сиз розпрскиваќ подчас напелниана луб узпелниана збиорникз с тусзем. Јесли тусз заплами убрание луб инне прзедмиоту, јего усунуќие може бич ниемозливе.



Во зависност од локацијата, може да бидат вклучени дополнителни производи. Могу бити уклучене додатне ставке в зависности од локацие. В залежности од локализациј в опакованиу могу бич теж додатковне елементу.

Почетните шишиња со масило делумно ке се користат за полнење на главата за печатење. Со овие шишиња може да се отпечатат помал број страници во споредба со наредните шишиња со масило. Поћетне боћисе с масилом че се делимично користите за пуњење главе за штампање. Ове боћисе могу одштампати манје страница в односу на наредне боћисе с масилом. Тусз з бутелек дољачоних од друкрки бдједе чзёцииво зузито до напелниана гловлице друккујеќе. В звязку з тим тусз з тих бутелек встачрзи на выдрукование манјесјеј лизбиз строн низ з колејних бутелек з тусзем.

1

1 Изберете го начинот за поставување на печатачот. Изберете методу подешавања штапаќа. Изберете методу конфигурациј друкрки.

Дали имате паметен уред?
Da li imate pametni uređaj?
Czy masz urządzenie inteligentne?

He. Ne. Nie.
Oдete на дел 2. Идите на одељку 2. Прзејде до чзёци 2.

Да. Да. Так.
Држете го копчето притиснато додека да затрепка. Потого, користете го вашиот паметен уред за да го довршите процесот на поставување. Притиснете дугме док не затреperi. Затим користите свој паметни уредј како бисте завршили остатак поступка подешавања. Прзетрзайте прзциск , аз зачне мигаќ. Настепние выконай позостале чзёности процесу конфигурациј на уредzeniu интелегентным.

Epson Smart Panel


Инсталирајте Epson Smart Panel. Ова ке ви помогне да го поставите печатачот дури и ако го користите со компјутер. Инсталирајте Epson Smart Panel. Помочи че вам да подестите штапаќ, чак и ако га користите са раћунаром. Заинсталиу апликацие Epson Smart Panel. Умозливиа она конфигурацие друкрки, навет јесли друкрка јест обслугивана з позиому компутера.

Epson Smart Panel ?


Може да го поставите печатачот додека ги гледате инструкциите на вашиот паметен уред. Користејќи ја апликацијата, може далечински да го контролирате печатачот преку вашиот паметен уред или да вршите поразновидно печатење преку апликацијата. Можете да подестите штапаќ док гледате упутства на свом паметном уреду. Користењем ове апликацие можете са удаљености управлвати својим штапаќем преко паметног уредуја или извршити различита штампања путем апликацие. Друккарке можа сконфигураваќ, оглудаж инструкцие на уредzeniu интелегентным. Узувајач апликаци, можа далние стерова друккарка з позиому уредzeniu интелегентног луб выконуваќ рзрзничоване задания друккувана.

2

Следете ги овие инструкции ако избравте „He“ во делот 1-2. Пратите ова упутства ако сте избали „Ne“ в одељку 1-2. Постепуј згодние з инструкциами, јесли в чзёци 1-2 выбрано позицие „Nie“.




Погрижете се бојата на резервоарот за масило да се совпава со бојата на маслото со коешто сакате да го полните. Уверите се да боја mastila одговара боји mastila које желите да напуните. Упewnиќ се, же кoлор збиорника з тусзем пасује до кoлору узпелнианого тусзу.





- Извадете го капачето држејќи го шишето со масило исправено; во спротивно маслото може да истече.
- Користете ги шишињата со масило испорачани со производот.
- Епсон не може да гарантира за квалитетот или сигурноста на неоригиналното масило. Употребата на неоригинално масило може да предизвика оштетување што не е покриено со гаранциите на Epson.
- Скинете поклопач држејќи бојичу с масилом в исправном положају, в противном може доћи до cureнја mastila.
- Користете бојиче с масилом које су испоручене уз производ.
- Компанија Epson не може гарантовати за квалитет и поузданост неоригиналног mastila. Користење неоригиналног mastila може проузрокovati оштећења која нису покривена гаранцијом компаније Epson.
- Здејмоваќ корек, трземајач бутелке з тусзем пионово. В прротивном разие може дојќ до вытеку тусзу.
- Узич бутелек з тусзем, кторје зостале достарчене з продуктем.
- Фирма Epson не гварантује јакоћи ани niezаводности неоригиналног тусзу. Узиче неоригиналног тусзу може споводоваќ усзкзодzenie, кторје не јест објете гваранциами фирмы Epson.

3 Проверете ја горната линија на резервоарот за масило. Проверите горну линију в резервоару са масилом. Спрведз горну креску в збиорнику з тусзем.








4 Вметнете го шишето со масило директно во отворот на резервоарот и напелнете масило до горната линија. Поставете бојичу с масилом равню в улаз да бисте допунили масило до горње линије. Влоз бутелке з тусзем прсто до отвору, абы узпелниќ позиому тусзу до горње крески.





- Кога ке го вметнете шишето со масило во отворот за полнење са соодветната боја, маслото почнува да тече, а протокот на маслото автоматски запира кога маслото ке ја достигне горната линија.
- Ако маслото не почнува да тече во резервоарот, извадете го шишето со масило и вметнете го повторно. Меѓутоа, не вадете го и не вметнувајте го повторно шишето со масило откако маслото ке ја достигне горната линија. Во спротивно, маслото може да истече.
- Може да остане одредено количество масило во шишето. Преостанатото масило може да се употреби подоцна.
- Не оставајте го шишето со масило вметнато. Во спротивно, шишето може да се оштети или маслото да истече.
- Када поставите бојичу с масилом в улаз за пуњење одговарајуће боје, масило почине да се сипа в автоматски престаје да тече када достигне горну линију.
- Ако масило не почне да тече в резервоар, уклоните бојичу с масилом в поново је поставите. Меѓутиу, немојте поново поставјати бојичу с масилом када достигне горну линију; в супротивном масило може да проруди.
- Може да остане масило в бојичи. Преостало масило може касније да се користи.
- Бојичу немојте оставјати поставјену на улаз за пуњење; в противном може доћи до njenog оштећења или до cureнја mastila.
- По влоzeniu бутелки з тусзем до отвору до напелниана одповедниого кoлору тусз зачне сплываќ, а пррпелу в затрзема сиз автоматски, гдй позиом тусзу сиегне горње крески.
- Јесли тусз не сплыва до збиорника, належито вывајач бутелке з тусзем в спрбоваќ влозич је понownie. Не належито једнак выжмоваќ в вкладаќ бутелки з тусзем, гдй позиом тусзу сиега горње крески. В прротивном разие може дојќ до вытеку тусзу.
- Тусз може зостат в бутелке. Позостале тусз можа зузич поѕније.
- Не належито зоставиа влозеног бутелки з тусзем. В прротивном разие бутелка може улеќ усзкзодzeniu луб може дојќ до вытеку тусзу.



5 Кога маслото ке ја достигне горната линија на резервоарот, извадете го шишето. Када масило достигне горну линију резервоара, извучете бојичу. Гдй позиом тусзу сиегне горње крески в збиорнику, вывајач бутелке.



10 Потврдете го полнењето со масило на резервоарите, а потого задржете го копчето 5 секунди за да започне полнењето со масило. Полнењето со масило трае околу 11 минути. Уверите се да су спремишта напунена масилом, а затим 5 секунди држите притиснато дугме да бисте започели пуњење мастилом. Пуњење масилом трае око 11 минута. Спрведз, чзё збиорники са напелниене тусзем, а настепние прзетрзайте прзциск пррзе пиеќ секунда, абы розпочаќ напелниание тусзем. Чзёност та зајимуе ок. 11 минут.





11 Ставете обична хартија А4 на средината на држачот за хартија со страната за печатење свртена нагоре. Убаците папир формата А4 на средину дрзача за папир тако да страна на којој се штампа буде окренута нагоре. Умиеќ папир звыкљу о розміарзе А4 посрoдку подпёрки папиреу, стрoну до задруккувана до гoры.




12 Притиснете го копчето за да го исклучите печатачот. Притиснете дугме да бисте исклучили штапаќ. Нацисниќ прзциск , абы выключиќ друккарке.


13 Отпечатете шаблон за проверка на прскалиците за да проверите дали прскалиците на главата за печатење се затнати. Штапајте шаблон за проверу млазница да бисте проверили да ли су млазнице главе за штампање заћеплене. Выдрукуй взуор тусту дыз, абы спрведиќ, чзё дызе гловлице друккујеќе са заткране.



14 Се печати шаблонот за проверка на прскалиците. Проверете го отпечатениот шаблон за да видите дали прскалиците на главата за печатење се затнати. Штапа з шаблон за проверу млазница. Проверите одштампани шаблон да видите да ли су млазнице главе за штампање заћеплене. Зостание выдруккувану взуор тусту дыз, абы спрведиќ, чзё дызе гловлице друккујеќе са заткране.



15 Активирајте го чистењето на главата за печатење. За чистењето на главата за печатење се користи одредено количество масило од сите резервоари со масило. Покрените чистење главе за штампање. Чистење главе за штампање користи мало масила из свих резервоара за масило. Уручом чзёување гловлице. Чзёување гловлице друккујеќе поудување выдиче невелиќеј илoсти тусзу зе встзкких збиорникз з тусзем.



16 Ако во сите шишиња преостанува масило, допелнете го резервоарот за масило. Погледнете ги чекорите од 1 до 4 во дел 2. Ако је преостало масила в свакој бојичи, допуните резервоар са масилом. Погледайте кораке 1 до 4 в одељку 2. Јесли в каждеј бутелке јест јесчзе тусз, узпелниќ збиорники з тусзем. Патр чзёности з пунктз од 1 до 4 в чзёци 2.

17 Посетете ја веб-локацијата или користете го приложеното CD за корисници на Windows да бисте инсталирали софтвер и да ја конфигурирате мрежата. Кога ке завршите со ова, печатачот ке биде подготвен за употреба. Посетите интернет страницу или користете приложено CD за кориснике Windows да бисте инсталирали софтвер и подесили мрежу. Када се та заврши, штапаќ је спреман за употребу. Овдведз витрине луб узич достарченого дыску CD дла узичковникз систему Windows, абы заинсталоваќ апрограмување в сконфигураваќ сиеќ. По выконувану тих чзёности друккарка јест гoтoва до пррцы.

<http://epson.sn>

Водич за контролната табла	
	Го вклучува или исклучува печатачот.
	Отстранува грешка на мрежата. Задржете 5 секунди или подолго за да ги одредите мрежните поставки со користење на копчето за притискање WPS.
	Отпечатува извештај за мрежната врска за да се утврдат причините за какви било мрежни проблеми. За повеќе информации, држете го ова копче подолго од 7 секунди за да отпечатите лист за статус на мрежата.
	Започнува црно-бело или копирање во боја на обична хартија A4. За да го зголемите бројот на копии (до 20 копии), притискајте го ова копче во интервали од по 1 секунда.
	Ја запира тековната операција. Копчето го ова копче 5 секунди додека да затрепка копчето за да започне чистењето на главата за печатење.
	Проверка на скенираните слики: Притиснете ги копчињата и истовремено за да го активирате софтверот на компјутер поврзан со USB и да ги проверите скенираните слики.
	Копирање во режим на нацрт: Притиснете ги копчињата и истовремено за да копирате во режим на нацрт. За корисниците во Западна Европа не е достапен режим на нацрт.
	Поставување PIN-код (WPS): Задржете ги копчињата Wi-Fi и истовремено за да започне „Поставување PIN-код“ (WPS).
	Поставување Wi-Fi Direct (едноставна AP): Задржете ги копчињата Wi-Fi и истовремено за да започне „Поставување Wi-Fi Direct (едноставна AP)“.
	Враќање на стандардните мрежни поставки: За да ги вратите стандардните мрежни поставки, вклучете го печатачот истовремено држејќи го копчето . Кога ќе се вратат мрежните поставки, печатачот се вклучува и светлата за статусот на мрежата трепкаат наизменично.
	Печатење шаблон за проверка на прскалките: За да го отпечатите шаблонот за проверка на прскалките, вклучете го печатачот истовремено држејќи го копчето .

*1 : Само за ET-2810 Series и L3250 Series.

Читање на светлата за индикација

: Свети : Трепка

Нормален статус	
	Печатачот е поврзан со безжична (Wi-Fi) мрежа.
	Печатачот е поврзан со мрежа во режим Wi-Fi Direct (едноставна AP).
Статус на грешка	
	Се појави грешка наWi-Fi врската. Притиснете го копчето Wi-Fi за да ја отстраните грешката и обидете се повторно.
	Полнењето со почетно мастило можеби не е завршено. Погледнете го делот 2 на првата страница за да го завршите полнењето со почетно мастило.
	Не е ставена хартија или во исто време е внесен повеќе од еден лист. ET-2810 Series и L3250 Series: Ставете хартија и притиснете го копчето или .
	ET-1810 Series и L1250 Series: Ставете хартија и притиснете го копчето .
	Хартијата е заглавена. ET-2810 Series и L3250 Series: Извадете ја хартијата и притиснете го копчето или .
	ET-1810 Series и L1250 Series: Извадете ја хартијата и притиснете го копчето .
	Погледнете го делот „Вадење заглавена хартија“. Ако светлото за индикација продолжува да трепка, погледнете го делот за заглавена хартија во „Решавање проблеми“ во <i>Упатството за корисникот</i> .
	Печатачот не се исклучи правилно. ET-2810 Series и L3250 Series: Откако ќе ја отстраните грешката со притискање на копчето или , откажете ги сите задачи за печатење што чекаат на ред. ET-1810 Series и L1250 Series: Откако ќе ја отстраните грешката со притискање на копчето , откажете ги сите задачи за печатење што чекаат на ред. Препоручуваме да извршите проверка на прскалките бидејќи може да се исцучени или затнати. За да го исклучите печатачот, притиснете го копчето .
	Трепка истовремено: Перничето за мастило се приближува до или е на крајот на работниот век. Трепка наизменично: Перничето за мастило за печатење без рамки се приближува до или е на крајот на работниот век. Не е достапно печатење без рамки, но достапно е печатење со рамки. За да го замените перничето за мастило или перничето за мастило за печатење без рамки, контактирајте со Epson или овластената сервисна служба на Epson.
	Печатачот стартува во режим за поправање затоа што ажурирањето на фирверот не успеа. За повеќе информации, погледнете во табелата со показатели за грешки од „Решавање проблеми“ во <i>Упатството за корисникот</i> .
	Се појави грешка на печатачот. Извадете ја преостанатата хартија од печатачот. Исклучете го, па вклучете го напојувањето. Ако грешката продолжува да се јавува откако ќе го исклучите и вклучите напојувањето, контактирајте со службата за поддршка на Epson.

Vodič za kontrolnu tablu	
	Uključivanje ili isključivanje štampača.
	Briše grešku u vezi sa mrežom. Pritisnite i držite 5 sekundi ili duže da biste izvršili podešavanje mreže pomoću tastera WPS.
	Štampa izveštaj o mrežnom povezivanju kako bi se utvrdili uzroci eventualnih problema u vezi sa mrežom. Da biste dobili više informacija, pritisnite ovo dugme i držite ga tako dugo od 7 sekundi kako biste odštampali list o statusu mreže.
	Pokretanje jednobojnog kopiranja ili kopiranja u boji na običnom papiru formata A4. Da biste povećali broj kopija (do 20 kopija), pritisnite ovo dugme u intervalima od 1 sekunde.
	Zaustavlja trenutnu radnju. Držite pritisnuto ovo dugme u trajanju od 5 sekundi dok dugme ne počne da treperi da biste pokrenuli čišćenje glave za štampanje.
	Provera skeniranih slika: Istovremeno pritisnite dugmad i da biste pokrenuli softver na računaru koji je povezan putem USB-a i proverili skenirane slike.
	Kopiranje u režimu za nacrt: Istovremeno pritisnite ili da biste kopirali u režimu za nacrt. Režim za nacrt nije dostupan za korisnike u Zapadnoj Evropi.
	Podešavanje PIN koda (WPS): Istovremeno pritisnite dugme Wi-Fi i da biste pokrenuli podešavanje pomoću PIN koda (WPS).
	Podešavanje veze Wi-Fi Direct (Simple AP): Istovremeno pritisnite dugme Wi-Fi i da biste pokrenuli podešavanje pomoću Wi-Fi Direct (Simple AP).
	Vraćanje podrazumevanih mrežnih: Uključite štampač dok držite pritisnuto dugme da biste vratili podrazumevana mrežna podešavanja. Kada se vrate podešavanja mreže, štampač se uključuje i lampice statusa mreže naizменично trepere.
	Štampanje šablona za proveru mlaznica: Uključite štampač dok držite pritisnuto dugme da biste odštampali šablon za proveru mlaznica.

*1 : Samo za serije ET-2810 i L3250.

Razumevanje indikacionih lampica

: Uključeno : Treperi

Normalan status	
	Štampač je povezan na bežičnu (Wi-Fi) mrežu.
	Štampač je povezan na mrežu u Wi-Fi Direct (Simple AP) režimu.
Status greške	
	Došlo je do greške sa Wi-Fi vezom. Pritisnite dugme Wi-Fi da biste izbrisali grešku i pokušajte ponovo.
	Početno punjenje mastilom možda nije završeno. Pogledajte odeljak 2 na prvoj strani da biste završili punjenje mastilom.
	Papir nije ubačen ili je istovremeno uvučeno više od jednog lista. Serije ET-2810 i L3250: Ubacite papir i pritisnite dugme ili . Serija ET-1810 i L1250: Ubacite papir i pritisnite dugme .
	Došlo je do zaglavlivanja papira. Serije ET-2810 i L3250: Izvadite papir i pritisnite dugme ili . Serija ET-1810 i L1250: Izvadite papir i pritisnite dugme .
	Pogledajte odeljak „Uklanjanje zaglavljenog papira“. Ako indikatora lampica nastavi da treperi, pogledajte odeljak o zaglavljenom papiru u okviru „Rešavanje problema“ u <i>Korisničkom vodiču</i> .
	Štampač nije pravilno isključen. Serije ET-2810 i L3250: Nakon brisanja greške pritiskom na dugme ili , otkazite sve zadatke štampanja na čekanju. Serija ET-1810 i L1250: Nakon brisanja greške pritiskom na dugme , otkazite sve zadatke štampanja na čekanju. Preporučujemo vršenje provere mlaznica jer su se mlaznice možda osušile ili začepile. Isključivanje štampača uvek vršite tako što ćete pritisnuti dugme .
	Istovremeno trepere: Jastučice za maстиlo se bliži ili je na kraju radnog veka. Naizменично trepere: Jastučice za maстиlo za štampanje bez ivica se bliži ili je na kraju radnog veka. Štampanje bez ivica nije dostupno, ali štampanje sa ivicom jeste. Da biste zamенили jastučice za maстиlo ili jastučice za maстиlo za štampanje bez ivica, obratite se kompaniji Epson ili ovlašćenom servisnom predstavniku kompanije Epson.
	Štampač je pokrenut u režimu oporavka zato što ažuriranje osnovnog softvera nije uspeo. Za više detalja pogledajte tabelu svetlosnih indikatora greške iz „Rešavanje problema“ u <i>Korisničkom vodiču</i> .
	Došlo je do greške sa štampačem. Izvadite papir unutar štampača. Isključite pa ponovo uključite napajanje. Ako se greška dešava i nakon što ste isključili pa ponovo uključili napajanje, obratite se službi za podršku kompanije Epson.

Przewodnik po panelu sterowania	
	Włączenie lub wyłączenie drukarki.
	Kasowanie błędów sieci. Przytrzymaj przez co najmniej pięć sekund, aby skonfigurować ustawienia sieciowe za pomocą przycisku WPS.
	Drukowanie raportu połączenia sieciowego w celu ustalenia przyczyny ewentualnych problemów z siecią. Aby uzyskać więcej informacji, przytrzymaj ten przycisk przez ponad siedem sekund. Zostanie wydrukowany arkusz stanu sieci.
	Uruchomienie kopiowania czarno-białego lub kolorowego na papierze zwykłym o rozmiarze A4. Aby zwiększyć liczbę kopii (do maksymalnie 20 kopii), naciskaj ten przycisk co jedną sekundę.
	Zatrzymanie bieżącej czynności. Naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez pięć sekund, aż przycisk zacznie migać, aby uruchomić czyszczenie głowicy drukującej.
	Sprawdzanie zeskanowanych obrazów: równocześnie naciśnij przyciski i , aby uruchomić oprogramowanie na komputerze podłączonym przez kabel USB i sprawdzić w nim zeskanowane obrazy.
	Kopowanie w trybie roboczym: równocześnie naciśnij przyciski lub , aby skopiować w trybie roboczym. Tryb roboczy nie jest dostępny dla użytkowników z Europy Zachodniej.
	Konfigurowanie za pomocą kodu PIN (WPS): równocześnie przytrzymaj przyciski Wi-Fi i , aby uruchomić konfigurowanie za pomocą kodu PIN (WPS).
	Konfigurowanie Wi-Fi Direct (zwykłe AP): równocześnie przytrzymaj przyciski Wi-Fi i , aby uruchomić konfigurowanie Wi-Fi Direct (zwykłe AP).
	Przywracanie domyślnych ustawień sieci: włącz drukarkę, przytrzymując przycisk , aby przywrócić domyślne ustawienia sieci. Po przywróceniu ustawień sieciowych drukarka włączy się i kontrolki stanu sieci będą migać naprzemiennie.
	Drukowanie wzoru testu dysz: włącz drukarkę, przytrzymując przycisk , aby wydrukować wzór testu dysz.

*1 : Dotyczy tylko urządzeń serii ET-2810 i L3250.

Odczytywanie wskaźników

: Świeci : Miga

Stan normalny	
	Drukarka jest połączona z siecią bezprzewodową (Wi-Fi).
	Drukarka jest połączona z siecią w trybie Wi-Fi Direct (zwykłe AP).
Stan błędu	
	Wystąpił błąd połączenia Wi-Fi. Naciśnij przycisk Wi-Fi , aby skasować błąd, i spróbuj ponownie.
	Wstępne napełnianie tuszem mogło nie zostać zakończone. Patrz sekcja 2 na pierwszej stronie, aby zakończyć początkowe napełnianie tuszem.
	Nie załadowano papieru lub podano jednocześnie więcej niż jeden arkusz. Urządzenia serii ET-2810 i L3250: włóż papier i naciśnij przycisk lub .
	Urządzenia serii ET-1810 i L1250: włóż papier i naciśnij przycisk .
	Wystąpiło zacięcie papieru. Urządzenia serii ET-2810 i L3250: wyjmij papier i naciśnij przycisk lub .
	Urządzenia serii ET-1810 i L1250: wyjmij papier i naciśnij przycisk .
	Patrz rozdział „Usuwanie zaciętego papieru“. Jeśli wskaźnik nadal miga, zobacz część dotyczącą zaciętego papieru w rozdziale „Rozwiązywanie problemów“ w <i>Przewodniku użytkownika</i> .
	Drukarka nie została wyłączona poprawnie. Urządzenia serii ET-2810 i L3250: po skasowaniu błędów przez naciśnięcie przycisku lub , anuluj wszelkie oczekujące zadania drukowania. Urządzenia serii ET-1810 i L1250: po skasowaniu błędów przez naciśnięcie przycisku anuluj wszelkie oczekujące zadania drukowania. Zalecamy sprawdzenie dyszy, ponieważ dysze mogą być wyschnięte lub zakane. Aby wyłączyć drukarkę, naciśnij przycisk .
	Miga ciągle: okres eksploatacji poduszki na tusz dobiega końca. Miga naprzemiennie: okres eksploatacji poduszki na tusz do drukowania bez obramowania dobiega końca. Drukowanie bez obramowania jest niedostępne, ale nadal można drukować z obramowaniem. Aby wymienić poduszkę na tusz lub poduszkę na tusz do drukowania bez obramowania, skontaktuj się z firmą Epson lub autoryzowanym dostawcą usług Epson.
	Drukarka uruchomiła się w trybie przywracania, ponieważ nie powiodła się aktualizacja oprogramowania układowego. Więcej informacji można znaleźć w tabeli wskaźników błędów w rozdziale „Rozwiązywanie problemów“ w <i>Przewodniku użytkownika</i> .
	Wystąpił błąd drukarki. Wyjmij papier z wnętrza drukarki. Wyłącz i ponownie włącz zasilanie. Jeśli komunikat błędów jest nadal wyświetlany po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Epson.

Копирање / Kopiranje / Kopiowanie

Само за ET-2810 Series и L3250 Series.
Само за серије ET-2810 и L3250.
Dotyczy tylko urządzeń serii ET-2810 i L3250.

-
-
-
-

Проверка на нивоата на мастило и дополнување мастило / Provera nivoa mastila i dolivanje mastila / Sprawdzanie poziomów tuszu i uzupełnianie go

Проверете ги нивоата на мастило. Ако кое било од нивоата на мастило е под долната линија, погледнете ги чекорите од **1** до **2** во дел 2 за да го пополните резервоарот.
Проверте нивое мастила. Ако су неки нивои мастила испод доње линије, погледате корак од **1** до **2** у оделјку 2 да бисте допунили резервоар.
Sprawdź poziom tuszu. Jeśli dowolny z poziomów tuszu jest poniżej dolnej kreski, uzupełnij tusz w zbiorniku, wykonując czynności z punktów od **1** do **2** w części 2.

-
-
-
-

Кодови за шишињата со мастило / Kodovi bočica s mastilom / Kody butelek z tuszem

За Европа / За Европа / Europa		BK	C	M	Y
ET-2810 Series / ET-1810 Series			104		
L3250 Series / L1250 Series			103		
For Australia and New Zealand		BK	C	M	Y
				522	
За Азија / За Азију / Азија		BK	C	M	Y
				003	

Ако се користи оригинално мастило Epson што е поинакво од наведено, може да дојде до оштетување што не е покриено со гаранциите на Epson.
Korišćenje drugog originalnog Epson mastila koje nije naznačeno može da prouzrokuje oštećenje koje nije pokriveno garancijama kompanije Epson.
Użycie oryginalnego tuszu firmy Epson innego niż wymienione tutaj tusze może być przyczyną uszkodzenia nieobjętego gwarancją firmy Epson.

Вадење заглавена хартија / Uklanjanje zaglavljenog papira / Usuwanie zaciętego papieru

-
-
-
-
-

Единицата мора да се затвори целосно, за да може повторно да се отвори.
Urządzenie należy zamknąć całkowicie, aby umożliwić jego ponowne otwarcie.

Решавање проблеми / Otklanjanje problema / Rozwiązywanie problemów

Детални информации се достапни онлајн во *Упатството за корисникот*. Содржи инструкции за користење, безбедност и решавање проблем, како на пр. вадење заглавена хартија или приспособување на квалитетот на печатењето. Најновите верзии од сите упатства се достапни на следнава веб-локација.
Na mreži pogledajte *Korisnički vodič* za detaljnije informacije. Pružice vam uputstva za upotrebu, bezbednosna uputstva i informacije o rešavanju problema, kao što su otklanjanje zaglavljenog papira ili podešavanje kvaliteta štampanja. Sve najnovije verzije priručnika možete da preuzmete sa sledeće internet stranice.
Więcej informacji można znaleźć online w *Przewodniku użytkownika*. Można w nim znaleźć instrukcje obsługi, zasady bezpieczeństwa i informacje o rozwiązywaniu problemów, takie jak usuwanie zaciętego papieru lub dostosowywanie jakości druku. Najnowsze wydania wszystkich podręczników można znaleźć w następującej witrynie.



<http://epson.sn>

Поддршка / Podrška / Pomoc techniczna

Надвор од Европа / За земље izvan Evrope / Poza Europą
<http://support.epson.net/>
За Европа / За Европа / Europa
<http://www.epson.eu/support>

Превезување и складирање / Skladištenje i transportovanje / Przechowywanie i transportowanie

-
-
-
-

Држете го шишето со мастило исправно кога го затегнувате капачето. Ставете ги печатачот и шишето во оделни пластични кеси и погрижете се печатачот да биде исправен кога го превезувате или складираете. Во спротивно, мастилото може да протече.
Ako kvalitetot na печатењето е намален следниот пат кога ќе печатите, исчистете ја и порамнете ја главата за печатење.
Uverite se da je bočica s mastilom uspravna kada pričvršćujete zatvarač. Odvojeno stavite štampač i bočicu u plastičnu vreću i držite štampač u horizontalnom položaju tokom transporta. U suprotnom, može doći do curenja mastila.
Ako kvalitet štampe opadne prilikom sledećeg štampanja, očistite i poravnajte glavu za štampanje.
Podczas dokręcania korka trzymać butelkę pionowo. Podczas przechowywania i transportowania umieścić drukarkę i butelkę w osobnych workach z tworzywa oraz utrzymując drukarkę w poziomie. W przeciwnym razie może dojść do wycieku tuszu.
Jeśli jakość druku spadnie podczas kolejnego drukowania, oczyścić głowicę drukującą i wyrównać ją.

Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation.
Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.
Для пользователей в России срок службы: 5 лет.
AEEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tespit ve ilan edilene kullanma ömrü 5 yıldır.
Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusunda bayırların tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilir.
Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
Tel: 81-266-52-3131
Web: <http://www.epson.com/>
The contents of this manual and the specifications of this product are subject to change without notice.

